

Македонија

"Постојат и други слични групи млади луѓе, но ние се издвојуваме од нив по тоа што се обидуваме да ја избегнеме младешката наглост, со цел на паметен начин да градиме нешто", велат тие.

"Ние сме од Антички Предци, Средновековни Дедовци, Комитски Татковци и Современи Јунаци. НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ, а нашата ЗЕМЈА Е МАКЕДОНИЈА.

Ние сме од Бога посадени во Вардарот, Пиринот и Егејот, ние сме од Бога познати како ПИРЕЈОТ".
(www.macbro.org)

НЕФОРМАЛНА ГРУПА НА ГРАЃАН



Група млади луѓе, средношколци и студенти, Македонци и по корен и во душа, се најдоа сплотени во едно "Македонско Братство", патриотско здружение, чија цел е да ги запознае Македонците со сами себе, со нивната историја, со значењето на зборот Македонец и со товарите кои тој народ ги носи со себе. За разлика од други патриотски организации, откако е основано, "Македонско Братство" настојува да дејствува со правилен и конструктивен патриотизам, кој ја изразува љубовта на Македонците кон Македонија.

Филозофијата на "Македонско Братство" е дека секој Македонец треба да го сака својот брат затоа што е Македонец, не поради тоа што има било каква материјална корист од него. Неговите членови постојано се собираат за да ги одбележат деновите на големите македонски борци, да положат цвеќе на нивните гробови, на националните празници, на македонските собири... Тие не прават разлика дали станува збор за стар или млад, за женско или машко, едноставно негов член може да биде секој Македонец, без разлика на возраста, но секако доколку ги споделуваат истите идеали. Водени од мислата за доброто на Македонија често организираат собири на кои ги разгледуваат идеите за Македонија, за нејзините борци од минатото и за нејзината иднина, а воедно разменуваат и патриотска, историска литература.

"Во денешно време Македонците го забораваат значењето на крвта која ја носат. Предците ни го

"ПРЕДЦИТЕ НИ ГО ОДА ЈА ДОЧУВАМ

оставиле аманетот да ја дочуваме Македонија, зашто Македонците се тие кои ја прават Македонија. Поентата со името 'Македонско Братство' е да се разбуди свеста кај Македонците за таа придавка, за да му помага на сонародникот не затоа што ќе има корист од него, туку за да му помага бидејќи ја делат припадноста кон ист народ. Секако, на сите би ни бил побав животот доколку направиме и ни биде направено добро, а притоа да не ни се наплатава тоа што сме Македонци", велат членовите на ова здружение.

"За 'Македонско Братство' - додава Горан, еден од повозрасните членови - се информирав минатата година преку Интернет, ги набљудував нивните коментари во контекст на она чисто патриотско, национално, она што ги влече кон традицијата. 'Македонско Братство' е културно-патриотска заедница, основана на конструктивен патриотизам и христијански вредности. Тоа е кратката дефиниција, додека наша област е и културата. Кога станува збор за дефинирање на статусот на ова 'Братство' постоеше мислење дали тоа да биде невладинска организација. Сепак, по пат на гласање се одлучивме да остане како неформална група граѓани".

"Македонско Братство" основано е во



Скопје, но веќе е раширено и во три македонски града каде постојат ограноци, во Прилеп, Тетово и Куманово. Нивна цел е ширење и во другите градови, веќе има иницијативи и во Велес, Кочани, Пробиштип, Гевгелија, каде што има по еден или двајца членови. Реално и најбрзо мрежата ја шират преку Интернет. Досега во "Македонско Братство" се зачленети 80 млади луѓе, меѓутоа интересот е голем, што се согледува и преку пристигнатите пораки на нивната веб-страница. Тие не застапуваат само во Македонија, напротив



Пишува:
Милева ЛАЗОВА

И "МАКЕДОНСКО БРАТСТВО"



ВО "МАКЕДОНСКО БРАТСТВО"
ЧЛЕНУВААТ И ПОВОЗРАСНИ ЛУЃЕ

СТАВИЛЕ АМАНЕТОТ Е МАКЕДОНИЈА"



контактираат и со младите Македонци од дијаспората.

Нивна првична цел е едукацијата, која не се одвива само во еден затворен круг. Токму поради тоа тие контактирале со неколку државни институции, а со некои веќе реализирале и одредени предавања.

"Така, на пример, со Институтот за национална историја реализиравме едно предавање, конкретно за античката историја, за која зборувавше професорката Наде Проева, во присуство на директорот

на Институтот, Тодор Чепреганов. Следуваше дебатирање околу таа тема. Во контактите со институциите прво што нè прашуваат каква група сме, но откако ќе им објасниме понатаму сè оди лесно. Би сакале да воспоставиме контакти и со музеите. Сакаме со некои наши активности, колку толку, да влијаеме на општеството - како група учествувавме во пошумувањето, потоа во спортски игри, бевме дел и од протестите реализирани за време на Самитот во Букурешт...", објаснува Горан.

За зародишот, односно за почетокот на "Македонско Братство" говореше Благоја:

"Почнав со регистрирање на Форумот на 'Македонско Братство' и на тој начин успеав да влезам во оваа организација, која постои веќе две години. На почетокот имаше околу 15-20 члена. Се сеќавам дека во почетокот постоела иницијатива да се направи лого кое ќе биде симбол на 'Македонско Братство' и со заедничко гласање се дојде до него. Луѓето кои ги направија првите негови почетоци сè уште се дел од здружението. Иако наидуваме на голем број новинарски пропаганди, напади врз нас како на млади луѓе, средношколци и сту-

Зашто сте дел од "Македонско Братство"?:

АЛЕКСАНДАР - Се чувствувам како голем патриот затоа што уште како дете знаев дека моите прадедовци биле комити, се бореле за Македонија и тоа ми е генетски пренесено. Едноставно ја сакам Македонија и сакам колку што е можно да помогнам.

ДРАГАН - И кај мене корените имаат голема улога. Потекнувам од Кратово, град за кој е познато дека има комитски корени. Исто така, влијае и домашното воспитување и желбата да се помогне, затоа што на секој свесен човек му е јасно дека македонското прашање не е решено.

БЛАГОЈА - Моја основна цел уште кога влегов во ова "Братство" беше на некој начин да ѝ помогнам на нашата татковина - Македонија, една од најстарите држави на светот.

МИХАИЛ - Мотивот зошто сум член на "Македонско Братство", пред сè, е подигнување на националната свест кај граѓаните, која во моментот е на ниско ниво. Кога сите би биле свесни што имаме, сигурно дека би сакале да го зачуваме.

ГОРАН - Самата реалност ме наведе да се вклучам во "Македонско Братство". Нашиот македонски простор е сè потесен, не зборувам за физички, туку за македонштината!?

МАКЕДОНКА - Самото мое име кажува сè. Мојот мотив е да помогнам на било каков начин со оваа организација, затоа што тука сите се Македонци, нема политика, нема двоене.

денти, сепак полни сме со идеи за буђење на националната свест кај Македонците и за голем број проекти, кои сакаме да ги реализираме. Би сакале во оваа група да се вклучат и повозрасните, кои своите знаења ќе им ги пренесат на помладите".

Секако, оваа група млади луѓе не е имуна на прашањето "Името Македонија". Едногласно се за ставот дека никако не треба да се прифати било каков компромис и да се менува милениумското име, затоа што тоа е вековито, било, такво ќе остане и засекогаш ќе биде. Тие велат:

"Не треба да подлегнуваме на надворешни притисоци. Треба да се престане со преговорите затоа што не треба да преговараме за нешто што сме го имале многу векови. Нашето име е нешто што никој не може и нема право да ни го земе. Ние всушност и не знаеме за што се преговара. Добиваме впечаток како да не се преговара само за име!?"